

"Целта" која се сакала да се постигне со потегот пратениците да бидат во тек со најновите случувања во информатичката и во мобилната технологија не ги оправда "средствата". Повеќето народни избраници не ги користат новите "мобилки", кои ги добија како подарок пред новогодишните празници, зашто за нив биле премногу софистицирани. Но, сепак и овој пат покажаа обединетост, што е вообичаена појава кога станува збор за нешто што е во нивна полза - имаат идентичен став дека не станува збор за никаков поткуп или корупциски скандал.



Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

НАРОДНИТЕ ИЗБРАНИЦИ ЌЕ У ТЕХНОЛОГИЈА, НО И ШТО Е СО



НЕМОБИЛНИТЕ "НАГРАДЕНИ" С

РЕВЕРС

Привилегираната категорија граѓани - народните избраници на почетокот на новата година повторно се во центар на вниманието. Иако рака на срце тие секојдневно го "трујат" народот со апсурдите, кои се случуваат во највисоката институција на законодавната власт, сепак деновиве очите на обичните граѓани, кои мака мачат да преживеат, се вперени кон "мобилките" кои народните избраници ги добија пред новогодишните празници. Не е јасно дали навистина станува збор за корупциски скандал, за што надлежните не сакаат да признаат, но повеќе од очигледна е обединетоста на пратениците кога станува збор за нешто што е во нивна корист. Така беше кога се дискутираше за нивните бенефиции, така е и сега. И покрај тоа што на прсти можат да се избројат оние кои ги користат новите "мобилки", пратениците имаат идентичен став дека не е во прашање никаков поткуп. Портпаролот на собранискиот спикер, Тодор Пендаров, ги отфрли обвинувањата за корупциски скандал упатени на адреса на Љубиша Георгиевски и ги искоментира како груби инсинуации и клевети.

Народните избраници проговорија дека и досега имале службени телефони, но и дека за оваа тема непотребно се крева прав, односно дека таа не била интересна - станувало збор за набавка како и на секој друг потрошен материјал, хартија и слично. Сепак, поаѓајќи по онаа народната "не кому му е речено, туку кому му е печено", тогаш и тоа како оваа тема е интересна.

Апсурдот е во тоа што повеќето народни избраници не ги користат мобилните зашто им биле премногу софистицирани. Освен тоа, повеќето немаат намера да се потрудат да научат како се ракува со нив. Има и такви кои признаваат дека мобилните им ги дале на децата, а други, пак, ги чувале за украс. Некои велат дека се навикнати на своите телефони, а други најавуваат дека ќе ги вратат. Сепак, вистинскиот "проблем" е во тоа што пратениците се загрижени ако треба од платата да им се одбие за надминат лимит од 3.500 денари.

Од друга страна, пак, тврдењата дека "мобилките" им се дадени на реверс, односно дека ќе ги вратат кога ќе им мине мандатот, паѓаат во вода ако се има предвид секојдневното напредување на достигнувањата во технологијата, па и којзнае колку ќе бидат зачувани користените телефони, а и колку е нивната трајност. Значи, целта која се сакала да се постигне со овој потег - пратениците да бидат во тек со најновите постигнувања во информатичката и во мобилната технологија не ги "оправдала средствата".

Но, има и друг проблем - новите софистицирани мобилни телефони кои пратениците ги добија од "Т-мобиле" ги вжештија релациите меѓу "Космофон" и

законодавниот дом. "Космофон" обвини дека иако имале подобра понуда, Собранието сепак склучило договор со операторот "Т-мобиле". Најавуваат тужба, бидејќи договорот бил склучен пред владината второстепена комисија да се изјасни за нивната жалба. Но, од македонското Собрание објаснуваат дека сè било регуларно и дека "Космофон" доцнел со жалбата. Правни експерти тврдат дека Собранието не е надлежно да проценува дали жалбата е поднесена навреме, туку требало да чека на решението на Второстепената комисија, а потоа да го потпише договорот со "Т-мобиле".

"Добивме понуди од 'Т-мобиле' и од 'Космофон'. Комисијата ја избра 'Т-мобиле' и ги информиравме двата оператора за одлуката. 'Космофон' го прими решението на 18 декември. Согласно законот, имаа рок од седум дена за жалба, до 25 декември. Откако три дена по тој рок не добивме жалба, го склучивме договорот со 'Т-мобиле'. На 31 декември лично ја примив жалбата од 'Космофон', на која има печат од 25 декември за текстот, а поштенскиот печат на препорачано писмо е од 27 декември. Сите документи ѝ ги дадовме на Второстепената комисија и чекаме одговор. Како правник знам каков треба да биде одговорот, бидејќи жалбата не е навремена", вели Жарко Денковски, генерален секретар на Собранието. За разлика од овие објаснувања, "Космо-

ЧАТ РАКУВАЊЕ СО СОФИСТИЦИРАНА БРАНИСКИ ИМИЦ

фон" останува на тврдењето дека тендерот за услуги на мобилна телефонија за потребите на Собранието не е завршен, односно постапката е во тек со оглед на фактот дека Второстепената комисија сè уште не се произнела по жалбата која "Космофон" тврди дека навреме ја поднел.

Во исчекување на разврската на овој проблем, народните избраници кон крајот на месецов ќе треба да ги добијат и новите лап топ компјутери. Собранието склучило договор со "Неоком" за 145 лап топ за пратениците и 100 компјутери за службите.

БОНТОН

Новата технологија ќе треба да им овозможи на пратениците почести е-маил контакти со оние кои ги



за зачленување во ЕУ. За претседателот на Собранието, Љубиша Георгиевски, тоа е многу важна конференција и затоа ги повикува сите пратеници да прифатат.

"Британија е лулка на парламентарната демократија и имаме многу да научиме од таму. Таа е наша сојузничка на патот кон ЕУ и НАТО", вели Георгиевски. Вака не мислат опозиционите партии.

"За жал, успеа намерата на премиерот Никола Груевски застојот на Македонија кон ЕУ и НАТО да му го припише на Собранието, а не како резултат на својата работа. Се доведовме во ситуација да ни организираат 'мировни' конференции од стилот на Дејтонски договори за завојуваните партии во Собранието", вели Андреј Жерновски, ЛДП.

Јани Макрадули, СДСМ, виновниците ги гледа во владејачкото мнозинство и во претседателот на законодавниот дом кои, како што вели, придонеле во Извештајот на ЕК Собранието да се посочи како невралгична точка.

"Затоа - дополнува тој - пријателите на Македонија се обидуваат на заедничка маса да ги седнат политичките партии за да ги вратат дијалогот, почитувањето и сè она што ќе придонесе за враќање на угледот на Собранието како најдемократска институција во една држава".

Како и да е, факт е дека народните избраници и највисоката институција на законодавната власт ја изгубија довербата кај електоратот и имаат најнизок рејтинг. Време е нешто да се промени и во тој поглед.

ПРАТЕНИЦИ О МОБИЛНИ

избрале. Но, искуството покажува дека ним, пред сè, им е потребна промена. Треба да се работи на културата на нивното однесувањето, која веќе одамна е апстрактен поим.

Па, затоа освен учењето како се ракува со софистициран мобилен телефон и со лап топ, ќе мора да учат и бонтон, начин на однесување, како и да го поправат лошиот имиџ на Собранието, кое по инцидентите од 25 септември лани е на најниско ниво не само кај македонската, туку и кај меѓународната јавност. Дали токму лошото работење на законодавниот дом доведе до тоа меѓународни организации да интервенираат за да го вратат неговиот углед.

Имено, дваесет и тројца македонски пратеници кон крајот на месецов ќе се обучуваат во Англија како да ја подобрат работата на законодавниот дом, да го унапредат неговиот капацитет и како да ги надминат недоразбирањата меѓу власта и опозицијата.

На четиридневната конференција во Англија, која ја организира водечкиот британски конференциски центар "Вилтон парк", пратениците пред претставници од меѓународната заедница ќе дебатираат за улогата на партиите во Собранието, собраниската координација, вештините на парламентарните преговори, како и за кодексот на однесување. Покрај претседателот на Собранието Љубиша Георгиевски и двајцата потпретседатели, Бесим Догани од ДПА и Благој Зашов од НСДП, поканети се и Стојан Андов од ЛП, Тито Петковски од НСДП и Никола Поповски од СДСМ.

Во официјалната покана која "Вилтон парк" ја испратил до Собранието било посочено дека една од забелешките на Европската комисија во Извештајот за Македонија за 2007 година е промовирањето конструктивен и инклузивен дијалог во рамките на демократските институции, како и унапредување на капацитетот на Собранието како приоритет во исполнувањето на политичките критериуми

ProMedia

hpstore

ProMedia

...printeri, skeneri, multifunkcionalni uredi,
telefaks aparati, kopiri, ploteri, digitalni kameri...

PRODAŽBA I SERVIS

business partner

 

tel. 02/ 3215980

ProMedia